

АД ЖИТО ЛЕБ - ОХРИД

**Финансиски извештаи за
Годината што завршува на
31 декември 2015 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 29
Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
Додаток 2 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015	
Додаток 3 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ЖИТО ЛЕБ - ОХРИД

Бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 3 до 29) на АД ЖИТО ЛЕБ - Охрид (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2015 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештај за промените во акционерската главнина и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и преглед на значајните сметководствени политики и останати белешки кон финансиски извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Заради прашањата опишани во Основата за воздржување од давање на мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за ревизорско мислење.

Основа за воздржување од давање на мислење

Како што е обелоденето во Белешката 13 и 3.5 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото прикажало трошок за амортизација на недвижностите, постројките и опремата во износ од 4.850 илјади денари за годината што завршува на ден 31 декември 2015 година. Друштвото ја пресметало амортизацијата за недвижностите, постројките и опремата како процент применет на вкупната нето сметководствена вредност на сите ставки од недвижностите, постројките и опремата. Ваквиот сметководствен пристап не е во согласност со МСС 16 „Недвижности, постројки и опрема“, според кој секоја значајна ставка од недвижностите, постројките и опремата треба посебно да се амортизира, при што износот кој се амортизира треба да биде алоциран на системска основа во текот на корисниот век на употреба. Поради природата на сметководствената евиденција на Друштвото ние не бевме во состојба да ги утврдиме потенцијалните ефекти од отстапувањето од барањата на МСС 16 „Недвижности, постројки и опрема“ врз недвижностите, постројките и опремата, акумулираната амортизација, акумулираната добивка, трошокот за амортизација за годината, добивката за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Воздржување од давање на мислење

Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од давање на мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење на ревизијата. Следствено, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година составени во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ЖИТО ЛЕБ - ОХРИД (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (додаток 3 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (додаток 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството, а кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Македонија до 30 јуни 2016 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

МСФИ Ревизија ТП, Скопје

Жарко Михајловски
Управител

Скопје
25 Мај 2016



Жарко Михајловски
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2015
(Изразено во илјади денари)

	Белешка	2015	2014
Приходи			
Приходи од продажба	5	391.145	307.837
Останати приходи	6	12.509	7.220
		<u>403.654</u>	<u>315.057</u>
Трошоци			
Набавна вредност на продадени трговски стоки (Намалување)/зголемување на залиха на готови производи и производство во тек		(194.994)	(117.122)
		1.457	5.305
Потрошени материјали и енергија	7	(96.426)	(98.759)
Трошоци за вработените	8	(73.481)	(65.687)
Амортизација	13	(4.850)	(5.131)
Останати оперативни трошоци	9	(19.293)	(17.726)
		<u>(387.587)</u>	<u>(299.120)</u>
Оперативна добивка		16.067	15.937
Расходи за камати, нето	10	(7.432)	(6.491)
Нето финансиски расходи		<u>(7.432)</u>	<u>(6.491)</u>
Добивка пред оданочување		8.635	9.446
Данок на добивка	11	(394)	(837)
Нето добивка за годината		<u>8.241</u>	<u>8.609</u>
Останата сеопфатна добивка		<u>774</u>	<u>-</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>9.015</u>	<u>8.609</u>
Основна заработувачка по акција (во денари)	26	<u>526,48</u>	<u>549,98</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2015
(Изразено во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	12	2.869	2.295
Недвижности, постројки и опрема	12	247.758	251.437
Финансиски средства расположливи за продажба	13	968	488
Вкупно нетековни средства		251.595	254.220
Тековни средства			
Залихи	14	29.211	23.923
Побарувања од купувачи	15	29.240	17.325
Краткорочни заеми	16	1.494	1.647
Побарување за данок на добивка		1.428	806
Останати тековни средства	17	4.660	3.602
Пари и парични еквиваленти	18	341	333
Вкупно тековни средства		66.374	47.636
ВКУПНО СРЕДСТВА		317.969	301.856
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	19	48.641	48.641
Законски резерви		10.302	10.302
Ревалоризациона резерва		636	156
Акумулирана добивка		91.208	83.336
Вкупно главнина		150.787	142.435
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	20	46.121	62.332
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	21	25.040	25.891
Останати тековни обврски	22	5.681	5.247
Краткорочни кредити	23	90.340	65.951
Вкупно тековни обврски		121.061	97.089
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		317.969	301.856

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Друштвото и поднесени во Централниот Регистар на Република Македонија на 15 март 2016 година.

Одобрено од,

Бранко Ристески
 Генерален директор



Марина Милошевиќ - Николоска
 Одговорен за составување на финансиските
 извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2015
(Изразено во илјади денари)

	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризациони резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014	48.641	10.302	393	76.679	136.015
Вкупна сеопфатна добивка					-
Добивка за годината	-	-	-	8.609	8.609
Последователно вреднување на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	48.641	10.302	393	85.288	144.624
Промени во капиталот од трансакции со акционерите	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Останати усогласувања	-	-	(237)	(1.952)	(2.189)
	-	-	(237)	(1.952)	(2.189)
Состојба на 31 декември 2014	48.641	10.302	156	83.336	142.435
Вкупна сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	8.241	8.241
Последователно вреднување на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	774	-	774
	-	-	774	8.241	9.015
Промени во капиталот од трансакции со акционерите	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Останати усогласувања					
Остпис на вложувања во хартии од вредност	-	-	(294)	-	(294)
Останати отписи	-	-	-	(369)	(369)
	-	-	(294)	(369)	(663)
Состојба на 31 декември 2015	48.641	10.302	636	91.208	150.787

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2015
(Изразено во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		8.635	9.446
Усогласувања за:			
Амортизација		4.850	5.131
Вишоци		(167)	(573)
Дивиденди		(97)	-
Отпис на побарувања од купувачи		112	474
Кусоци		88	429
Приходи од камати		7.443	6.543
Расходи за камати		(11)	(52)
		<u>20.853</u>	<u>21.398</u>
Зголемување на побарувања од купувачи и останати тековни средства		(13.454)	9.664
Зголемување/(намалување) на обврски спрема добавувачи и останати тековни обврски		(417)	3.632
(Зголемување)/намалување на залихи		(5.209)	(8.864)
Платен данок на добивка		(1.016)	(187)
Платени камати		(7.443)	(6.543)
Наплатени камати		<u>11</u>	<u>52</u>
Нето пари од оперативни активности		<u>(6.675)</u>	<u>19.152</u>
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства, нето од продажби		(1.745)	(2.367)
Примени дивиденди		97	-
Одливи за дадени краткорочни заеми		<u>153</u>	<u>1.220</u>
Нето пари користени за инвестициони активности		<u>(1.495)</u>	<u>(1.147)</u>
Финансиски активности			
Приливи од / (отплата на) кредити, нето		<u>8.178</u>	<u>(18.526)</u>
Нето пари користени за финансиски активности		<u>8.178</u>	<u>(18.526)</u>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти		<u>8</u>	<u>(521)</u>
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	19	<u>333</u>	<u>854</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	19	<u><u>341</u></u>	<u><u>333</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Акционерското друштво за производство и промет Жито Леб Охрид (натаму: Друштвото) е акционерско друштво запишано во Трговскиот Регистар на Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е производство на прехранбени производи со производна програма која се состои од производство на: леб Т-500, специјални лебови, бело пециво, лиснато пециво, бурек и банички, визитарски пецива, специјални лајбици и лепињи и слаткарски програм.

Приоритетна дејност според Централен Регистар на Република Македонија е 10.71 Производство на леб, слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси).

Седиште на Друштвото е на улица Живко Чинго број 2, Охрид.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2015 година е составена од издадени 15.654 обични акции во сопственост на физички лица акционери. Номиналната вредноста на 1 обична акција изнесува 100 ден.

На 31 декември 2015 Друштвото имаше 279 вработени (31 декември 2014: 256 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Објавените стандарди и толкувања кои на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

Како што е обелоденето во Белешка 3.3.1 од овие финансиски извештаи, ВФП АД, Скопје е матично друштво на друштвото ВФП Фонд Менаџмент АД, Скопје (65% сопственост). Вложувањето во ова поврзано друштво во овие неконсолидирани финансиски извештаи се искажани по набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување. Друштвото има обврска да подготви консолидирани финансиски извештаи составени во согласност со барањата на сметководствената регулатива што се применува во Република Македонија, најдоцна до 31 март 2016 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија:

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измени кои се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” – Вградени деривативи (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива од датумот на објавување, односно од септември 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” – Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 – Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Преплатени минимални барања за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” - Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34), главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање”;
- Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата” – Обелоденувања за надоместувачка вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”;
- Замена на деривативи и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- КТМФИ 21 “Давачки” (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнување и толкувања кои сè уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- МСФИ 16 “Лизинг” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Вложувачки правни лица: Примена на исклучокот од барањата за консолидација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на и по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Приходите од наемнини се признаваат во добивката и загубата за периодот со примена на пропорционалната метода во времетраењето на закупот.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката или загубата во периодот кога настанале.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Трошоци за позајмување

Сите трошоци настанати во врска со обврските по примените краткорочни кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати.

3.4 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2014 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата, односно обврските на крајот на периодот на известување.

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата во Извештајот за финансиската состојба се искажуваат според нивниот сметководствен износ кој ја претставува набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и износот на загуба поради обезвреднување. Во моментот на набавка постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурна вредност на средството, вклучувајќи ги увозните давачки, неповратните даноци и зависните трошоци на набавка.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Билансот на успех во моментот на настанување.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек. Изградените средства се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат. Во продолжение се дадени годишните стапки за амортизација, врз основа на очекувањата на Раководството за нивниот корисен век, а кои се применети на некои позначајни ставки од опремата:

Вид на средство	Стапки
Градежните објекти	2,5% -10%
Мебел и деловен инвентар	20%
Компјутерска опрема со софтвер	25%
Останата опрема	10%
Моторни возила	20%

Раководството на Друштвото, и покрај горенаведеното економско користење, односно амортизација, на недвижностите, постројките и опремата, амортизацијата за годината ја има пресметано во износ од 2% од нето сметководствената вредност на средствата на крајот на периодот на известување.

3.6 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба се однесуваат на вложувања во акции во други друштва, со кои не се тргува постојано и поради тоа имаат статус на хартии од вредност расположливи за продажба. Вложувањата кои се однесуваат на акции кои котираат на берзата се прикажани по објективна пазарна вредност определена согласно последната понудена цена на берзата на датумот на извештајот за финансиската состојба. Освен за загубите поради оштетување, добивките или загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на овие средства се признаваат директно во основната главнина се додека финансиските средства не се отуѓат, во кој момент акумулираната добивка или загуба претходно призната во основната главнина се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавната или нето реализациона вредност. Нето реализациона вредност е проценета продажна цена намалена за проценетите трошоци на довршување на производството и проценетите трошоци за продажба.

Трошоците за набавените стоки се евидентираат според методот на просечни цени.

3.8 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

3.9 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност

3.10 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.11 Обврски по кредити

Долгорочните обврски по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакција. Кредитите и позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределување на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период.

3.12 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Во Друштвото не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи. Друштвото нема резервирано средства за отпремнини за технолошки вишок бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможнosta на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4.2 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2015	2014
Приходи од продажба на готови производи		
Леб	28.791	32.170
Пецива	58.101	57.304
Замрзната програма	1.100	1.008
	87.992	90.482
Приходи од продажба на трговски стоки		
Леб	47.882	51.211
Пијалоци	99.456	-
Останато	6.156	7.062
	153.494	58.273
Приходи од продажба на готови производи и трговски стоки од сопствени млечни ресторани	141.469	151.871
Приходи од продажба на отпад	799	551
Приходи од услуги	784	844
Приходи од дистрибуција	6.607	5.816
	391.145	307.837

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2015	2014
Приходи од наемнини	7.958	6.025
Вишоци	167	573
Дивиденди	97	-
Останати приходи	4.287	622
	12.509	7.220

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2015	2014
Потрошени сировини за производство	64.938	61.123
Потрошена амбалажа	2.410	3.251
Потрошени останати материјали	6.271	7.893
Електрична енергија	12.245	11.520
Топлинска енергија	219	212
Нафта	7.202	10.853
Гориво	2.442	2.968
Плин	24	-
Отпис на ситен инвентар	675	939
	<u>96.426</u>	<u>98.759</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2015	2014
Нето плати, даноци и продонеси од плати	69.910	62.351
Регрес за годишен одмор	3.512	3.245
Отпремнини	0	36
Надоместоци	16	13
Останати трошоци за вработените	43	42
	<u>73.481</u>	<u>65.687</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2015	2014
Транспортни услуги	465	237
Комуникациски услуги	730	709
Наемнини	3.735	2.478
Комунални услуги	949	928
Маркетинг и реклами	334	309
Трошоци за дистрибуција	6.189	5.213
Трошоци за службени патувања	107	62
Промоции, репрезентации и спонзорство	1.949	1.677
Отпис на побарувања од купувачи	112	474
Индириктни даноци	456	499
Премии за осигурување	264	309
Банкарски провизии	412	308
Кусоци	88	429
Останати услуги	2.214	1.639
Здравствени прегледи на вработените	461	385
Останати трошоци	828	2.070
	<u>19.293</u>	<u>17.726</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

10. РАСХОДИ ЗА КАМАТИ – НЕТО

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2015	2014
Расходи за камати	(7.443)	(6.543)
Приходи од камати	11	52
	<u>(7.432)</u>	<u>(6.491)</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември	
	2015	2014
Добивка пред оданочување	8.635	9.446
Данок на добивка по стапка од 10%	864	945
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка	(470)	(108)
Данок на добивка по ефективна даночна стапка од 4,56% (2014: 8,86%)	394	837

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиш- те	Градежни објекти	Постројки и опрема	Средства во подготовка	Вкупно	Нематери- јални средства
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2014	5.906	247.064	96.639	-	349.609	1.742
Набавки	-	4.247	7.961	-	12.208	553
Продажби и расходувања	-	(10.147)	(246)	-	(10.393)	-
Салдо на 31 Декември 2014	<u>5.906</u>	<u>241.164</u>	<u>104.354</u>	<u>-</u>	<u>351.424</u>	<u>2.295</u>
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015	5.906	241.164	104.354	-	351.424	2.295
Зголемувања	-	1.502	21.428	-	22.930	574
Продажби и расходувања	-	(21.558)	(201)	-	(21.759)	-
Салдо на 31 Декември 2015	<u>5.906</u>	<u>221.108</u>	<u>125.581</u>	<u>-</u>	<u>352.595</u>	<u>2.869</u>
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2014	-	39.918	54.938	-	94.856	-
Амортизација за 2014	-	3.926	1.205	-	5.131	-
Продажби и расходувања	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2014	<u>-</u>	<u>43.844</u>	<u>56.143</u>	<u>-</u>	<u>99.987</u>	<u>-</u>
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2015	-	43.844	56.143	-	99.987	-
Амортизација за 2015	-	3.233	1.617	-	4.850	-
Продажби и расходувања	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2015	<u>-</u>	<u>47.077</u>	<u>57.760</u>	<u>-</u>	<u>104.837</u>	<u>-</u>
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	<u>5.906</u>	<u>174.031</u>	<u>67.821</u>	<u>-</u>	<u>247.758</u>	<u>2.869</u>
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014	<u>5.906</u>	<u>197.320</u>	<u>48.211</u>	<u>-</u>	<u>251.437</u>	<u>2.295</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

Раководството на Друштвото, амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата за годината ја има пресметано во износ од 2% од нето сметководствената вредност на средствата на крајот на периодот на известување. Со тоа Друштвото ја нема применето амортизационата стапка, која што претставува проценетата корисност на недвижностите, постројките и опремата, согласно МСС 16 „Недвижности, постројки и опрема“.

Зголемувањето на градежните објекти во износ од 1.502 илјади денари во најголем дел е резултат на извршени градежни работи во износ од 1.364 илјади денари и реконструкција на градежни објекти во износ од 138 илјади денари и други набавки.

Намалувањето на градежните објекти во износ од 21.558 илјади денари е резултат на продажба на деловен простор.

Зголемувањето на постројките и опремата во износ од 21.428 илјади денари во најголем дел е резултат на набавка на: линија за лизнато тесто во износ од 4.360 илјади денари, набавка на комора за смрзнато тесто во износ од 2.170 илјади денари, набавка на транспортни средства во износ од 2.420 илјади денари, трафостаница во износ од 1.455 илјади денари, постројки и опрема во износ од 6.267 илјади денари како и повеќе други набавки.

13. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Акции во:		
Комерцијална банка АД, Скопје (18 обични акции)	35	18
НЛБ Тутунска банка АД, Скопје (176 обични акции)	933	176
Табак АД, Охрид	-	372
	968	566
Исправка на вредност Табак АД, Охрид	-	(78)
	968	488

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Залиха на готови производи		
- Готови производи на залиха во магацин	6.586	6.946
- Готови производи во туѓ склад	3	73
- Готови производи во продавница	9.786	7.900
	16.375	14.919
Залиха на трговски стоки		
- Трговски стоки на залиха во магацин	562	2.062
- Трговски стоки во продавница	5.432	653
- Трговски стоки - кало	1.060	688
	7.054	3.403
Материјали и суровини	5.212	4.621
Резервни делови	357	357
Ситен инвентар и амбалажа	213	623
	29.211	23.923

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Побарувања од купувачи во земјата	29.240	17.325
	<u>29.240</u>	<u>17.325</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Побарувања за дадени заеми	1.410	1.571
Побарувања за камати	84	76
	<u>1.494</u>	<u>1.647</u>

Побарувањата за дадени заеми во износ од 1.410 илјади денари се побарувања за дадени заеми од следните субјекти: ТД Стил АС ДООЕЛ – Охрид во износ од 100 илјади денари, синдикална организација во рамките на Друштвото во износ од 1.145 илјади денари и останати заеми во износ од 165 илјади денари.

17. ОСТАНАТИ ТЕККОВНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Побарување за ДДВ	433	608
Побарувања за камата за ДДВ	-	58
Побарувања од вработени	1.357	1.313
Дадени депозити на добавувачи	2.372	1.500
Однапред пресметани приходи	498	123
	<u>4.660</u>	<u>3.602</u>

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31 декември 2014	Во илјади денари 31 декември 2013
Тековна сметка во денари	334	328
Пари во благајна	7	5
	<u>341</u>	<u>333</u>

19. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Акции по родови и сопственост

Акциите по родови и сопственост на 31.12.2015 и на 31.12.2014 година е следната:

		Состојба	
Родови на акции	Во сопственост на	31.12.15	%
Обични акции	Кире Колески	14.348	91,66%
	Останати Физички лица	1.306	8,34%
Вкупно		15.654	100%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба	
		31.12.14	%
Обични акции	Ќире Колески	14.348	91,66%
	Останати Физички лица	1.306	8,34%
Вкупно		15.654	100%

Друштвото во Трговскиот регистар има запишано основна главнина во износ од 48.641.411 денари распределени во 15.654 обични акции. Обичните акции се со номинална вредност од 100 DEM, согласно Акционерската книга и Извештајот за имател со состојба на 31 декември 2015 од Централен Депозитар за Хартии од Вредност на Република Македонија.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

Законски резерви

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Стопанска банка АД, Скопје	22.542	27.931
Охридска банка АД, Скопје	26.611	34.583
Халк банка АД, Скопје	13.565	15.370
	62.718	77.884
Краткорочен дел на долгорочни кредити (Белешка 23)	(16.597)	(15.552)
	46.121	62.332

Обврската за кредит кон Стопанска банка АД – Скопје е резултат на Договор за долгорочен кредит број 03-397 од 14.02.2011 година и Анекс број 1 кон Договорот од 22.09.2012 и Анекс број 2 од 21.01.2013 година на износ од 750.000 евра. Како обезбедување на кредитот Друштвото има засновано заложно право и тоа: над шест деловни простории во Охрид со вкупна површина од 565 м2 и проценета вредност од 615.000 евра, деловни простории Св. Стефан во Охрид со проценета вредност од 259.200 евра и деловен простор – дуќан во Скопје на улица Димитрие Чуповски со површина од 165 м2 со проценета вредност од 400.000 евра. Салдото по оваа кредитна партија на главницата на 31.12.2014 година изнесува 27.931 илјади денари.

Обврските кон Охридска банка АД – Скопје се обврски за искористени кредитни средства согласно Договор за кредитна линија од ЕИБ, преку МБПР во износ од 750.000 евра. Како обезбедување на кредитот Друштвото има засновано заложно право над осум деловни простории во Скопје со вкупна проценета вредност во висина од 714.000 евра.

Обврската за кредит кон Халк банка АД - Скопје е резултат на Договор за кредит број КР 2013/13703 од 25.10.2013 година со рок на отплата до 31.10.2020 година. Како обезбедување на кредитите Друштвото има засновано заложно право хипотека од втор ред на недвижен имот индустриски објект во Охрид на улица Живко Чинго согласно имотен лист број 91874 и имотен лист број 101460 во сопственост на АД Жито леб.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Обврски кон добавувачи од земјата	25.040	25.891
	<u>25.040</u>	<u>25.891</u>

22. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Обврски за нето плати	3.553	3.337
Обврски за даноци и продонеси од плати	1.758	1.625
Обврски за персонален данок на доход	11	1
Останати обврски	359	284
	<u>5.681</u>	<u>5.247</u>

23. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Екстра скопско	2.747	13.475
Кредити од банки:		
- Халк банка АД, Скопје	46.300	12.938
- Охридска банка АД, Скопје	14.717	13.986
- Прокредит банка АД, Скопје	9.979	10.000
Краткорочен дел на долгорочни кредити	16.597	15.552
	<u>90.340</u>	<u>65.951</u>

Обврските кон Охридска банка АД – Охрид во износ од 13.986 илјади денари се врз основа на искористени кредитни средства согласно Договор за рамковен револвинг кредит лимит број 1307-73/2 од 14.12.2011 година.

Обврската за кредит кон Халк банка АД - Скопје е резултат на Договор за рамковен револвинг кредит лимит врз основа на заложно право на недвижен имот бр.РМ2015/4 од 12.01.2015 година.

Обврската кон Прокредит банка во износ од 10.000 илјади денари е врз основа на Договор за рамковна револвинг кредитна линија (MCL) Бр.75119181 од 11.12.2015 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

24. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

25.1 Управување со ризикот на капиталот

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од акционерски капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2015 и 2014 година е како што следува:

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Долгорочни кредити (Белешка 20)	46.121	62.332
Краткорочни кредити (Белешка 23)	90.340	65.951
Пари и парични еквиваленти (Белешка 18)	(341)	(333)
Нето долг	136.120	127.950
Вкупна главнина (Белешка 19)	150.787	142.435
	90,27%	89,83%

25.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

25.3 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2015	Во илјади денари 31 декември 2014
Финансиски средства		
Финансиски средства расположливи за продажба	968	488
Побарувања од купувачи	29.240	17.325
Краткорочни заеми	1.494	1.647
Пари и парични еквиваленти	341	333
	32.043	19.793
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	25.040	25.891
Долгорочни и краткорочни кредити	136.461	128.283
	161.501	154.174

25.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

25.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

25.6 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Македонија.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2015	31 декември 2014	31 декември 2015	31 декември 2014
УСД и ЕУР	-	-	109.018	90.822
	-	-	109.018	90.822

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложена на УСД и ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со УСД и ЕУР. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	Во илјади денари 31 декември	
	2015	2014
Ефект на Добивка од промена на курсот на ЕУР и УСД за 10%	(10.902)	(9.082)

25.7 Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на одобрените краткорочни кредити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

25.7 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Финансиски средства расположливи за продажба	968	488
- Побарувања од купувачи	29.240	17.325
- Пари и парични еквиваленти	341	333
	<u>30.549</u>	<u>18.146</u>
<i>Фиксна каматна стапка:</i>		
- Краткорочни заеми	<u>1.494</u>	<u>1.647</u>
	<u>32.043</u>	<u>19.793</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	<u>25.040</u>	<u>25.891</u>
<i>Фиксна каматна стапка:</i>		
- Краткорочни кредити	<u>2.747</u>	<u>13.475</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Долгорочни и краткорочни кредити	<u>133.714</u>	<u>114.808</u>
	<u>161.501</u>	<u>154.174</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 би била пониска за 2.674 илјади денари (2014: 2.296 илјади денари). Сензитивноста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки е зголемена во 2015 година поради зголемувањето на кредитите со променлива каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

25.8 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало во финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2015 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	14.019	-	14.019
Доспеани, но неисправени побарувања	15.221	-	15.221
Доспеани и исправени побарувања	-	-	-
	<u>29.240</u>	<u>-</u>	<u>29.240</u>

Доспеани но неисправени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неисправените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2015 е како што следува:

	Во илјади денари 31 декември 2015
До 30 дена	6.333
31 - 60 дена	2.465
61 - 90 дена	1.515
Над 90 дена	4.908
	<u>15.221</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

25.9 Управување со ликвидносниот ризик

Друштвото на дневна основа ја следи ликвидноста. Плановите за капитални инвестиции, дополнителните средства од сопствениците или од надворешни позајмувачи, се следат од страната на раководството на Друштвото. За сите потребни долгорочни и краткорочни извори на средства, се вршат соодветни анализи и планирања. Раководството верува дека ликвидноста на Друштвото, е солидна, односно не ги зголемува останатите ризици од работењето.

25.10 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 е како што следува:

	31 декември 2015		Во илјади денари 31 декември 2014	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Финансиски средства расположливи за продажба	968	968	488	488
- Побарувања од купувачи	29.240	29.240	17.325	17.325
- Краткорочни заеми	1.494	1.494	1.647	1.647
- Пари и парични еквиваленти	341	341	333	333
	<u>32.043</u>	<u>32.043</u>	<u>19.793</u>	<u>19.793</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	25.040	25.040	25.891	25.891
- Долгорочни и краткорочни кредити	136.461	136.461	128.283	128.283
	<u>161.501</u>	<u>161.501</u>	<u>154.174</u>	<u>154.174</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

26. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2015	2014
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции (во денари)	8.241.465	8.609.343
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	15.654	15.654
	526,48	549,98

27. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани страни се оние кога едната страна ја контролира другата страна или има значајно влијание врз другата страна при донесувањето на финансиските и оперативните одлуки.

На 31 декември 2015 и 2014 година поврзани страни претставуваат друштвата во кои главниот акционер има значајно влијание во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки.

Сите трансакции со поврзаните страни произлегуваат од редовното работење и нивната вредност не е материјално различна од условите што би постоеле во редовниот тек на трансакции со трети лица.

Во илјади денари 31 декември 2015 година			
Побарувања од купувачи	Обврски кон добавувачи	Побарувања за заеми	Обврски за заеми
Два бисери	32	-	-
Екстра Скопско	-	11.500	-
Охрид Турист	-	149	2.747
			-
<u>32</u>	<u>11.649</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Во илјади денари 31 декември 2014 година			
Побарувања од купувачи	Обврски кон добавувачи	Побарувања за заеми	Обврски за заеми
Два бисери	-	142	-
Екстра Скопско	-	7.691	-
Охрид Турист	-	163	13.475
			-
<u>-</u>	<u>7.996</u>	<u>-</u>	<u>13.475</u>

29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември 2015 и 2014 година се следните:

	31 декември 2015	Во денари 31 декември 2014
УСД	61,5947	50,5604
ЕУР	56,3744	61,4814

ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Согласно Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиска состојба, Биланс на успех (извештај за добивка или загуба и објаснувачки белешки).

Како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики, истите се обелоденети во Прилог.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење

Бранко Ристески
Генерален директор



ДОДАТОК 2 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015

ЕМБС: 04007948

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	251.595.759,00			254.220.469,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	6.943.859,00			2.294.736,00
3	-- Издатоци за развој	4.075.148,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.183.069,00			1.772.681,00
5	-- Гудвил	0,00			
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	-- Останати нематеријални средства	685.642,00			522.055,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	243.684.237,00			251.437.765,00
10	-- Недвижности (011+012)	177.950.669,00			146.462.278,00
11	-- Земјиште	5.905.991,00			5.905.991,00
12	-- Градежни објекти	172.044.678,00			140.556.237,00
13	-- Постројки и опрема	59.892.871,00			67.455.990,00
14	-- Транспортни средства	0,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	5.411.657,00			37.519.547,00
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	0,00			
19	-- Останати материјални средства	429.040,00			
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	967.663,00			487.968,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	967.663,00			487.968,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	967.663,00			487.968,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00			
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
33	-- Побарувања од купувачи	0,00			
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00			
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00			

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	65.876.767,00	47.513.230,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	29.213.401,00	23.922.827,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.213.745,00	4.621.361,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	570.499,00	980.828,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00	
41	-- Залихи на готови производи	16.375.240,00	14.918.283,00
42	-- Залихи на трговски стоки	7.053.917,00	3.402.355,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00	
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00	
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	37.540.862,00	20.186.181,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	83.985,00	76.034,00
47	-- Побарувања од купувачи	29.239.843,00	17.324.591,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00	
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.860.422,00	1.414.360,00
50	-- Побарувања од вработените	1.356.812,00	1.371.196,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	0,00	
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.782.130,00	3.070.509,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	1.570.673,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.410.290,00	
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	2.371.840,00	1.499.836,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	340.374,00	333.713,00
60	-- Парични средства	340.374,00	333.713,00
61	-- Парични еквиваленти	0,00	
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	498.124,00	122.967,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	317.970.650,00	301.856.666,00
64	-- В. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	150.788.061,00	142.436.667,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	48.641.411,00	48.641.411,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00	
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.196.647,00	13.732.527,00
72	-- Законски резерви	10.302.331,00	249.536,00
73	-- Статутарни резерви	0,00	
74	-- Останати резерви	11.894.316,00	13.482.991,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	71.708.538,00	71.453.386,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	8.241.465,00	8.609.343,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	167.178.518,00	150.419.999,00

82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	133.714.177,00	114.808.422,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00	
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	
90	-- Обврски по заеми и кредити	133.714.177,00	114.808.422,00
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	
92	-- Останати финансиски обврски	0,00	
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00	
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	33.464.341,00	44.611.577,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
97	-- Обврски спрема добавувачи	25.040.178,00	25.891.077,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.757.585,00	1.624.505,00
100	-- Обврски кон вработените	3.553.408,00	3.336.945,00
101	-- Тековни даночни обврски	10.737,00	510,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	13.474.991,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.747.000,00	
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	
107	-- Останати финансиски обврски	355.433,00	283.541,00
108	-- Останати краткорочни обврски	0,00	
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	4.071,00	
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	317.970.650,00	301.856.666,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00	

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	403.507.376,00			315.109.598,00
202	-- Приходи од продажба	399.103.848,00			313.862.198,00
203	-- Останати приходи	4.403.528,00			1.247.400,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	14.918.283,00			9.613.265,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	16.375.240,00			14.918.283,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	389.043.804,00			304.487.371,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	96.426.533,00			98.758.245,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	194.994.334,00			117.121.794,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	15.294.758,00			11.987.141,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.581.821,00			4.371.401,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	73.588.103,00			65.774.366,00

214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	411.189.223,00	13.054.526,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.728.870,00	2.385.901,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	18.992.362,00	16.910.429,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.677.648,00	3.423.510,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.850.260,00	5.131.383,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	50.364,00	
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	193.700,00	474.457,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00	
222	-- Останати расходи од работењето	63.931,00	868.584,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	157.664,00	
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00	
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	96.976,00	
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	60.683,00	
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	
233	-- Останати финансиски приходи	0,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.442.790,00	6.480.631,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00	
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.442.790,00	6.480.631,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	
243	-- Останати финансиски расходи	0,00	
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244) (204+205+207+234+245)	8.635.403,00	9.446.614,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245) (201+223+244)	0,00	
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.635.403,00	9.446.614,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	
252	-- Данок на добивка	393.938,00	837.271,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00	
254	-- Одложени даночни расходи	0,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	8.241.465,00	8.609.343,00

256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00	
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	279,00	256,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	8.241.465,00	8.609.343,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	8.241.465,00	8.609.343,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	
266	-- Вкупна разводната заработувачка по акција	0,00	
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00	
268	-- Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00	
269	-- Добивка за годината	8.241.465,00	8.609.343,00
270	-- Загуба за годината	0,00	
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00	
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00	
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	8.241.465,00	8.609.343,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	4.075.148,00			
606	-- Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
607	-- Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	4.075.148,00			
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00			
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00			
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	2.183.069,00			
625	-- Земјишта	5.905.991,00			5.905.991,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради				240.543.680,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради				31.394.801,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				67.455.990,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				18.597.664,00

690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	6.156.259,00	
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	376.798.135,00	
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)		300.625.571,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	7.958.058,00	6.025.432,00
698	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	438.872,00
700	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
701	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	116.767,00	
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
705	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
709	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.286.761,00	
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		288.094,00
715	-- Приходи од дивиденди	96.976,00	
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	194.093.791,00	
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)		13.465.558,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)		786.236,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки		519.229,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)		1.105.074,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)		454.352,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)		11.519.667,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	465.224,00	
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	730.474,00	709.143,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.734.676,00	2.477.915,00
738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	

744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)		3.244.761,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)		61.600,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	38.778,00	122.278,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.948.531,00	1.676.607,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	263.534,00	283.761,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	411.823,00	307.921,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)		1.919.231,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	279,00	256,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2068	- 10.71 - Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)	403.665.040,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015

Годишен извештај за 2015 година

А.Д. "Жито Леб"
Охрид



ИЗВЕШТАЈ

За работењето на АД "ЖитоЛеб" - Охрид во деловната 2015 година

Прехрамбената пекарска индустрија со својот постојан развој укажува на фактот дека апсорпционата можност на пазарот е неизвесна. Побарувачката на производи од пекарската индустрија е нееластична и разновидна, што значи на пазарот на храна ќе се води перманентна борба со воведување на нови конкурентни и квалитетни производи и за што подобар квалитет на постоечките, како и намалување на трошоците на работењето.

Разгледуваната 2015 година не донесе промени во условите на стопанисување во целокупната економија, па така и во секторот во којшто делува АД "Жито Леб" се следеше веќе постоечката тенденција на движење. Во извештајниот период друштвото делуваше во доста сложени социоекономски услови предизвикани од состојбите во светската економија, соодветно и врз домашната економија, каде имаше опаднат животен стандард и куповна моќ на населението, висока стапка на невработеност на работно активното население, како и отежната ликвидност на стопанските субјекти.

На макро економски план АД Жито Леб делуваше во услови на зголемено ниво на конкуренција на пазарот на готовите производи со нагласени елементи на нелојалност, особено изразени преку различните форми на даночно затајување, како и кршење на прописите од областа на работните односи и стандардите во работењето.

Во 2015 година менаџментот на друштвото реализираше неколку проекти за освојување на нови пазари и продлабочување на постоечките, со цел зголемување на физичкиот обем на производството и продажбата, како и проширување на асортиманот на производството со воведување на нови технологии.

Во текот на 2015 година активностите беа насочени кон проширување на пазарите надвор од границите на РМ, при што извозот во Србија, покрај постоечките смрзнати гевреци, беше проширен и со спаковани смрзнати производи под брендот Апетисимо, а исто така беше реализиран и извоз во Дубаи.

Во 2015 година реализиран е проектот "печење на лице место" во маркети и бензиски пумпи низ РМ, при што остварена е соработка со повеќе од 35 продажни места.

Во текот на оваа година отворени се четири нови продажни објекти, и тоа реализирано е проширување на сопствената продажна мрежа и во соседниот

град Струга, два млечни ресторани во Охрид, во склоп на Основните училишта и еден продажен објект во ново отворениот маркет на Рамстор во Струга.

Во текот на 2015 година, конкретно од 01. 04., Жито Леб започна со дистрибуција и продажба на производи од асортиманот на винаријата Тиквеш, и тоа на реоните во Охрид, Струга, Кичево, Македонски Брод и Дебар, при што покрај реализираната големопродажба преку дистрибутивната мрежа, отворени се и два малопродажни објекти во Охрид и Дебар. Во делот на соработката со Жито Лукс, реализирано е проширување на дистрибутивната мрежа на уште два нови реони во Струга и Кичево, како и проширување во делот на продажниот асортиман на производи со кекси и бисквити.

Исто така менаџментот ја продолжи деловната политика која беше насочена на планот на рационализација и намалување на трошоците во работењето на сите нивоа.

Како резултат на горенаведените активности во текот на 2015 година беа постигнати следните деловни резултати:

• Приходи од продажба

Приходите од продажба во разгледуваната 2015 година изнесуваат 401.647.487.00 денари, додека за минатата 2014 година истите изнесуваа 306.941.635.00 денари.

ПРИХОДИ	2014 г. (Денари)	2015 г. (Денари)
Приходи од продажба преку сопствени продажни објекти		
Млечни ресторани Скопје	88.601.356.00	82.941.843.00
Млечни ресторани Охрид	51.702.652.00	64.706.416.00
Млечни ресторани-Рамстор	2.438.519.00	2.992.376.00
Млечни ресторани-франшиза	5.494.478.00	5.350.551.00
Приходи од продажба преку сопствена дистрибуција		
Пазар Охрид, Струга, Кичево и Скопје (прехранбени производи)	148.236.975.00	146.353.160.00
Пазар Охрид, Струга, Кичево, Мак. Брод, Дебар (вино Тиквеш)	/	99.302.142.00
ВКУПНО ПРИХОДИ	306.941.635.00	401.647.487.00

• **Производство и продажба на произведен и продажен асортиман А.Д. Жито Леб**

➤ **Произведен програм Жито Леб**

Група артикли	2014 г. (кг)	2015 г. (кг.)
ЛЕБОВИ	847.814	798.125
БУРЕК ОХРИД	64.071	73.522
БУРЕК СКОПЈЕ	115.826	97.536
ПЕЦИВО	203.323	201.680
ГЕВРЕК	149.780	159.897
СМРЗНАТ ПРОГРАМ	225.975	269.813
СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕБОВИ	197.130	158.575
ВКУПНО	1.803.918	1.759.148

Во текот на 2015 година од асортиманот на производи од групата на Лебови произведени се вкупно 798.125 килограми, а во претходната 2014 година произведени се 847.814 килограми, како и во делот на групата на Специјални лебови во 2015 година произведени се 158.575 килограми, а во претходната година произведени се 197.130 килограми.

Во делот на производството на производите од групата на Пецива и Буреци, во текот на 2015 година остварено е вкупно производство од 372.738 килограми, а во претходната 2014 година остварено е вкупно производство од 383.220 килограми.

Во делот на производството на производите од групата на Гевреци, во текот на 2015 година остварено е вкупно производство од 159.897 килограми, а во претходната 2014 година остварено е вкупно производство од 149.780 килограми производ.

Во делот на производство на производите од групата на Смрзнат Програм во текот на 2015 година остварено е вкупно производство од 269.813 килограми, а во претходната 2014 година остварено е производство од 225.975 килограми.

➤ **Продажен програм Жито Лукс**

Во делот на продажба на производите на Жито Лукс во сопствената продажна мрежа на млечни ресторани на Жито Леб во Скопје и во продажната мрежа на трговски и угостителски објекти во Охрид, Струга и Кичево во текот на 2015 година остварена е вкупна продажба од 82.535.165.00 денари, додека во предходната 2014 година се остварени вкупни продажби од 90.221.223.00 денари.

• **Трошоци А.Д Жито Леб**

Во структурата на вкупните трошоци, кои за 2015 година изнесуваат 181.478.246.00 денари, учеството на поединечните трошоци е по следниот редослед:

Р.БР	ВИД ТРОШОК	2014 г. (Денари)	2015 г. (Денари)
1	ПОТРОШЕНИ СИРОВИНИ	61.123.389.00	64.938.088.00
2	ВКАЛКУЛИРАНИ БРУТО ПЛАТИ	65.595.582.00	73.422.401.00
3	ПОТРОШЕНА НАФТА	13.821.213.00	9.644.484.00
4	ПОТРОШЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	11.731.735.00	12.464.627.00
	ВКУПНО	193.866.223.00	201.492.261.00

• **Добивка од редовно работење на А.Д. Жито Леб**

Добивката од редовното работење пред оданочување за тековната 2015 година изнесува 8.635.403.00 денари, а во претходната 2014 година истата изнесуваше 9.446.614 денари.

	2014	2015
Добивка пред оданочување	9.446.614.00	8.635.403.00
Данок на трошоци кои не се признаваат за даночни цели	837.271.00	393.938.00
Добивка (загуба) по оданочување	8.609.343.00	8.241.465.00

• Побарувања од купувачи А.Д. Жито Леб

Побарувањата од купувачите на крајот на разгледуваната година се во износ од 29.085.000.00 денари.

Во рамките на плановите за делување на друштвото во наредната година менаџментот ќе ја продолжи проактивната политика на проширување и продлабочување на постоечките пазари, како и освојување на нови пазари во границите на РМ и надвор од нив, ќе продолжи со афирмација на политиката за рационализација на трошоците во работењето на сите нивоа со цел зајакнување на економичноста во работењето и создавање на услови за профитабилно работење, а со крајна цел за максимизација на профитот. Ќе продолжи процесот на едукација на вработените во непосредното производство во правец на проширување на производствениот програм со нови содржини во делот на смрзнатите производи, специјалните лебови, пецивата и слаткарските производи, ќе се спроведат неопходни мерки за организационо прилагодување и едукација на вработените за Хасап стандардот, како и воведување на нови стандарди, како што се Халал, Кошер и слични стандарди, се со цел освојување на нови пазари. Ќе продолжат активностите за проширување на мрежата на млечни ресторани на целата територија на Р Македонија, и тоа преку сопствена продажна мрежа и преку систем на франшиза, како и проектот на проширување на продажбата на производи од смрзнатиот програм на пазарите во Македонија и надвор од нив.

А.Д. Жито Леб - Охрид

Генерален Директор

Ристески Бранко

